

Никој никому не му дал никакво право да оспорува нечиј идентитет. Такво право немаат ниту господата од Брисел, кои се дрзнаа да чепкаат не само во македонското име, туку и во јазикот на Македонците. Најновиот потег кој го направи Брисел, со бришењето на македонскиот јазик во документите на Европската унија, иако продре во националните чувства на Македонците, сепак ниту најмалку не ги изненади, затоа што ЕУ континуирано во своите документи го оспорува идентитетот на македонската нација.

Европската унија не е единствената која секој наш чекор кон неа го условува со решение за името. На идентичен начин се однесува и северноатлантската

алијанса, па без оглед на исполнетите НАТО стандарди, без решение за долгогодишниот грчко-македонски спор, Македонија не ќе може да биде дел од северноатлантското семејство.

Во овие моменти очите на меѓународната јавност се вперени кон мартовските избори. Европа нè условува со регуларни избори. Навистина, фер избори ни се потребни, пред сè, на нас самите, за да докажеме дека сме демократска земја. Но, што доколку Македонија ги исполни нивните очекувања, односно изборите бидат регуларни? Дали тогаш Македонија ќе добие датум за преговори или, повторно, под изговор дека не го решила спорот со името, овие господа ќе продолжат да нè држат во изолација, односно РМ и натаму ќе тапка во место?

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Големите сили продолжуваат да си играат со судбината на Македонија и на македонскиот народ. По македонското име на ред дојде и македонскиот јазик. Откако Грција го блокираше нашиот прием во северноатлантската алијанса, поради спорот со името, европските институции, очигледно поведени и убедени од грчката политика, поведоа низа постапки во насока на негација на македонскиот идентитет. Без оглед на тоа колку Македонија покажала резултати во исполнувањето на останатите критериуми за зачленување во светските институции, "големците" постојано го наметнуваат името како проблем. Иако тоа е билатерален проб-

лем, тие не го издигнаа на ниво на меѓународен, па сега секој чекор напред на Македонија е условен од нејзиното име и од нејзиниот идентитет.

Но, освен името кое овој народ го носи со векови наназад, сега ним почна да им пречи и јазикот на Македонците. Па, во стилот на референцата граѓани на "Бивша Југословенска Република Македонија", јазикот ни го идентификуваа како јазик на БЈРМ. Го спорат и кодот на државата, иако во Резолуцијата на ОН името на јазикот, на народот и кодот не се предмет на преговори со Грција, и тие јасно се наведени во документите на светската организација.

Најновиот потег кој го направи Бри-



ИМЕТО - ЕДИНСТВЕН ПРОБЛЕМ
ЗА НАТО ИНТЕГРАЦИЈАТА

сел, со бришењето на македонскиот јазик во документите на Европската унија, иако продре во националните чувства на Македонците, сепак ни најмалку не ги изненади затоа што ЕУ континуирано во своите документи го спори идентитетот на македонската нација.

РЕВОЛТ

Имено, во Меѓуинституционалниот стилски водич на Унијата ("Утрински

ПО ИМЕТ НА ЈАЗИК

весник"), кој ги утврдува правилата за имињата на земјите и тоа што произлегува од нив, кои треба да се применуваат во документите на европските институции, во графата придавка до минатата година пишуваше "македонски", а од јануари годинава пишува (јазик, народ, црква, валута или слично) "на Бившата Југословенска Република Македонија". Исто така, во графата државјанство пишува "на Бивша Југословенска Република Македонија", а за разлика од минатата година, наместо МК како код на државата стои голем прашалник. Придавката (за јазикот и за народот) за внатрешна употреба се именува како македонски, а во делот за меѓународна употреба на англиски јазик пишува "дека треба да биде дефинирана".

"Тоа не е нешто што се случи пред една или две седмици, туку некое време е на агендата. Одделот за публикации





ги вовеле овие промени во јуни минатата година и тие индицираа дека името на земјата и кодот подоцна ќе бидат дефинирани. Важно е да нагласиме дека сите именувања во однос на бившата југословенска Република Македонија, кои се користат во документите и во публикациите на ЕК и оние за кои таа е одговорна, секогаш беа и ќе бидат стриктно во согласност со Резолуцијата 817 на Обединетите нации", изјави портпаролот на Европ-

институции и воведувањето на апсурдната формулација претставува мрачна визија за бришење на идентитетот на еден народ, кој со векови опстојува на почвата на Европа. Овој обид на ЕУ по административен пат да го избрише јазикот кој претставува духовна татковина на секој Македонец е ирационален и спротивен на демократските, хуманистичките и цивилизациските процеси на современиот свет и на нова Европа".

Од Советот на Европа, кој беше посочен како одговорен за потегот со бришењето на македонскиот јазик во документите на ЕУ, се повикуваат на Привремената спогодба, врз чија основа се утврдува како да ѝ се обраќа на Македонија.

"Нашата референца во однос на ова прашање е Привремената спогодба од 1995 година, која сè уште е валидна. Целосно ја поддржуваме и се надеваме на брзо решение на спорот во рамките на преговорите кои се водат во ОН", изјавуваат од Кабинетот на високиот претставник за европска и безбедносна

ската алијанса. Независно од тоа што ние ги исполниме сите услови кои од нас ги бараше НАТО за да станеме дел од тоа семејство, Алијансата инсистира на решение за името, односно проблемот со името останува единственото прашање евидентирано како пречка за прием на Македонија во НАТО. Тоа ни го порача и командантот на Здружената команда на Алијансата во Неапол, адмирал Марк Фицџералд, на средбата со македонскиот претседател Бранко Црвенковски.

"Од воена гледна точка немаат никаков проблем, ги исполнителите сите цели кои партнерите од НАТО ви ги поставија. Го поддржуваме наоѓањето на решение за името под медијаторство на ООН", изјави адмиралот Фицџералд. Тој се заблагодари за огромниот придонес кој, преку учеството на припадниците на АРМ, Македонија го даде во мировните мисии на НАТО во кризните подрачја.

Во овие моменти Република Македонија се наоѓа под лупа на меѓународната јавност, не само поради спорот кој Грција го има со нашето македонско име, туку нивните погледи се насочени и кон претстојните мартовски избори. Па, како еден од условите за европска

О, ЕВРОПА УДРИ ОТ, НА РЕД СЕ ИЗБОРИТЕ!

"Обидот за бришење на македонскиот јазик во документите на европските институции и воведувањето на апсурдната формулација претставува мрачна визија за бришење на идентитетот на еден народ, кој со векови опстојува на почвата на Европа. Овој обид на ЕУ по административен пат да го избрише јазикот, кој претставува духовна татковина на секој Македонец е ирационален и спротивен на демократските, хуманистичките и цивилизациските процеси на современиот свет и на нова Европа".

Друштво на писатели на Македонија

ската комисија, Марк Греј, најавувајќи дека одлуката донесена во Советот на ЕУ, Европската комисија нема да ја почитува, односно ЕК ќе продолжи да ги користи именувањата од претходно, пред да биде направена промената.

Ваквата постапка на господата од Брисел ги револтира Македонците, кои оправдано коментираат дека никој нема право да си игра со нивните чувства, а Друштвото на писателите на Македонија со протест реагираше до евро-амбасадорот Ерван Фуере.

Оценувајќи го ваквиот потег како срамен и без преседан во поновата европска историја, писателите истакнуваат:

"Обидот за бришење на македонскиот јазик во документите на европските

политика, Хавиер Солана.

Очигледно Брисел игра со нашите нерви, ни наметнува нови правила на игра, иако во Привремената спогодба, но и во Резолуцијата 817 на ОН е посочено дека предмет на спорот е името, а не и јазикот, кодот, нацијата. Значи, Брисел се обидува преку името да ни го оспори и јазикот, па токму затоа неминовно е прашањето дали сега Македонците, освен за името, ќе треба да преговараат и за јазикот?

ИГРА СО НЕРВИ

Меѓутоа, македонската болка не е само во Унијата. По Самитот на НАТО во Букурешт името стана проблем и за нашето интегрирање во северноатлант-

иднина се и регуларните претседателски и локални избори, кои ќе се одржат следниот месец. Парламентарното собрание на Советот на Европа веќе најави дека ќе испрати своја набљудувачка мисија за време на изборите, а неговата мониторинг комисија со посебно внимание ќе следи сè што се случува пред, за време и по изборите. Оттаму очекуваат политичарите, политичките партии и властите, кои се одговорни за добриот тек на изборите, да направат напори за тие да бидат "чисти" и изборната кампања да биде "вистински празник".

Но, што доколку нашава држава ги исполни нивните очекувања, односно организира фер и регуларни избори? Дали Република Македонија ќе добие датум за преговори со Унијата или, повторно, "големите господа", под превезот на нерешениот спор за името, ќе продолжат Македонија да ја држат во изолација.

Секако дека изборите се важни, пред сè, за нас самите, за да докажеме дека сме демократска земја, но натамошниот развој на настаните не зависи само од нас самите!

Македонците сакаат фер избори, сакаат да влезат и во Европската унија и во НАТО, но не по цена на името и идентитетот!